

Комисијата за жалби при Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ), на седницата одржана на 24 декември 2020 година, врз основа на примена жалба од Истражувачка репортерска лабораторија (ИРЛ), ја донесе следната:

ОДЛУКА

Интернет – порталот „Пресинг.мк“, со текстот насловен „Прва „реформа“ на Макрадули во „Пошта“ вработување на 280 партиски послушници“, го прекрши Кодексот на новинарите во членот 1.



ЖАЛБА

До извршната канцеларија на Советот за етика во медиумите на Македонија, на 10 декември 2020 година, Истражувачката репортерска лабораторија (ИРЛ) поднесе жалба за текстот со наслов „Прва „реформа“ на Макрадули во „Пошта“ вработување на 280 партиски послушници“, објавен на 4 декември 2020 година, на интернет – порталот „Пресинг.мк“ (www.pressingtvmk.mk).

Во жалбата се наведува дека текстот содржи неточно и нефер известување и незастапена втора страна, односно дека Кодексот на новинарите на Македонија е прекршен во членот 1.

ОДГОВОР НА МЕДИУМОТ

Извршната канцеларија на СЕММ, во согласност со членот 14 од Правилникот за работа на Комисијата за жалби, по приемот и разгледување на жалбата, стапи во контакт со интернет – порталот „Пресинг.мк“ и побара да се изјасни по однос на наводите на жалбата. Медиумот не одговори на наводите на жалбата.

ОДЛУКА НА КОМИСИЈАТА ЗА ЖАЛБИ

Комисијата за жалби утврди дека жалбата е **ОСНОВАНА** и едногласно одлучи дека Кодексот на новинарите на Македонија е прекршен во членовите 1.

Член 1: „Новинарот има право на слободен пристап до сите извори на информирање што се од јавен интерес. Новинарот треба да објавува точни, проверени информации и нема да прикрива суштински податоци и да фалсификува документи. Доколку информацијата не може да се потврди, или станува збор за претпоставка, односно шпекулација, тоа треба да се каже и да се објави. Точноста на информацијата треба да се провери колку што е тоа можно“.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ОДЛУКАТА

На седницата на 24 декември 2020 година, членовите на Комисијата за жалби ги разгледаа наводите на жалителот и извршија увид во спорната содржина.

Комисијата, најнапред, заклучи дека оспорениот текст на интернет – порталот „Пресинг“ пренесува информација за оглас за вработувања во АД Пошта. Содржината, несомнено, произлегува од јавниот интерес, но не и на начинот на кој е обратена темата, особено од аспект на обезбедување целосно објективна и проверена информација. Без да ги поткрепи со какви било докази или аргументи, авторот изнесува тврдења дека огласот за вработување во



АД Пошта има политички контекст и дека се вработуваат „партиски послушници“ од страна од новоизбраниот директор на акционерското друштво, Јани Макрадули. Во овој контекст, Комисијата се согласи дека текстот морал да подлежи на правилото на „втора страна“, со цел да се избегне опасноста од дезинформирање и манипулација на јавноста.

Оттука, членовите на Комисијата најдоа дека интернет порталот „Пресинг.мк“ ОхридСкај“ го прекршил **членот 1** од Кодексот на новинарите, чија отстапка особено е нагласена во насловот и во следните две реченици:

„Прва реформа на Макрадули во „Пошта“ вработување на 280 партиски послушници“

„Но во ек кога „Пошта“ тоне длабоко во долгови новиот директор Јани Макрадули решил да вработува 280 луѓе. Со јавниот оглас ќе се вработат партиски војници на 280 работни места на неопределено време.“

„Новиот директор во ек на криза кога другите вработени во „Пошта“ немаат плата тој се дрзнува да вработува партиски војници.“

Постулат на новинарската професија е да се обезбеди „втора страна“, односно да им се даде можност на сите засегнати во новинарскиот производ да го кажат својот став. Ова особено во случаи кога новинарот изнесува сомневања или обвинувања или некој е предмет на напад и критика.

Проверката на податоците и точноста се морални императиви на новинарството, затоа новинарот е должен да ја провери информацијата од што е можно повеќе извори, а најмалку два меѓусебно неповрзани извора. Изборот на фактите мора да обезбеди објективна информација и согледување на сите значајни аспекти на темата за која се говори.

На крајот, Комисијата констатираше дека безмалку истиот текст, по принципот на непопуларното „copy-paste“, беше пренесен од повеќе други медиуми, кои не се предмет на жалба пред Советот за етика. Во исто време, Комисијата констатираше и дека истиот ден директорот на АД Пошта излезе со став околу критичките наводи поврзани со огласот.



* * *

Во согласност со наведеното, Комисијата одлучи како што е погоре наведено.

Во работата на Комисијата учествуваа членовите Мирче Адамчевски, Теофил Блажевски, Лилјана Пецова – Илиеска и Ердџан Ахмет.

Се обврзува интернет – порталот „Пресинг.мк“ (www.pessingtv.mk), во согласност со членот 18 од Деловникот за работа на Комисијата за жалби, да ја објави оваа одлука.

Со почит,
Совет за етика во медиумите на Македонија

Претседател на Комисијата за жалби
Мирче Адамчевски

